

Реф.1 05-603

Проект „wa-mbrella“

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-603 од 13.12.2018 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна набавка од УСЛУГИ за експертиза и организирање на 2 инфо денови за земјоделци, услуги за експертиза и организирање на 2 инфо денови за одлучувачки тела, услуги за експертиза и организирање на 2 инфо денови за граѓани, услуги за организирање на прекугранични натпревари за значењето на водата за проектниот партнер 2 – Општина Неготино за проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Акроним „wa-mbrella“ согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма „IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia“, По спроведеното истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои пројавија интерес. Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино – Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 20.12.2018 година. Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 18.01.2019 петок до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Општина Неготино тендерската документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: <http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/>



- I. General conditions for service contracts
- II. Terms of reference
- III. Organisation and methodology (to be submitted by the tenderer using the template provided)
- IV. Budget (to be submitted by the tenderer as the financial offer using the template provided)
- V. Forms and other supporting documents

C. Other information:

- I. List of entities invited to submit a tender
- II. Administrative compliance grid
- III. Evaluation grid

D. Tender submission form and declaration of honour on exclusion and selection criteria

For full details of the tendering procedures, please see the **practical guide and its annexes**, which may be downloaded from the following website:

<http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do>

We look forward to receiving your tender which has to be sent no later than the deadline set in point 8 of the Instructions to Tenderers. Please send it to the address and with the requirements given in point 8. By submitting a tender you accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, indicating the reasons for your decision.

Yours sincerely

Mr. Toni Delkov

Mayor of Municipality of Negotino



A:

[b8o3_contractnotice_simp_en](#)

[b8o5_itt_simp_en](#)

B:

[b8d_annexigc_en](#)

[b8f_annexiitorglobal_en](#)

[b8g_annexiiiom_en](#)

[b8h_annexivexperts_en](#)

[b8i1_annexvbudgetglobal_en](#)

[b8j1_annexvifif_en](#)

[b8j3_annexvilefind_en](#)

[b8j4_annexvilefcompany_en](#)

[b8j5_annexvilefpublic_en](#)

[b8o2_contract_simp_en](#)

C:

[b8m2_evalgrid_global_en](#)

[b8o1_admingrid_simp_en](#)

D:

[a14 declaration honour en](#)

[b8o7 tenderform simp en](#)

□

□